

Предмет	АНАТОМИЈА СО ХИСТОЛОГИЈА
Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
Код:	СМ С/Л-114
Студиска година	Прва
Семестар	Прв
Вкупно часови	65
Кредити	4
Вид на предмет	Задолжителен
Предуслови	Нема
Изведува:	Катедра по анатомија, Катедра по хистологија
Одговорен наставник	Проф. д-р Анѓа Стратеска-Зафировска, проф.д-р Лиљана Миленкова
Адреса:	Институт за анатомија, Институт за хистологија Медицински факултет, 50 Д ивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 389 2 3125 304;
Клучни зборови	Студии за медицински сестри и техничари, базични предмети, анатомија, хистологија
Учебни цели	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Осознавање на основната макроскопска градба на човеч. тело</li> <li>- Осознавање на микроскопската градба на човеч органи и ткива</li> <li>- Употреба на стручна терминологија</li> </ul>
Кратка содржина	<p><b>Теоретска настава:</b>  <b>Анатомија (40 часа)</b>  Базична терминологија во анатомија  Вовед во анатомијата, видови анатомии, анатомска номенклатура  Анатомија на органски системи:  - локомоторен систем  - респираторен систем  - кардиоваскуларен систем  - дигестивен систем  - урогенитален систем  - жлезди со внатрешно лачење  - сетилни органи  - периферен и централен нервен систем</p> <p><b>Хистологија (10 часа)</b>  Структурни карактеристики на еукариотските клетки  Структурни карактеристики на ткивата  Хистолошка градба на одредени органски системи (кардиоваскуларен, респираторен, уринарен, дигестивен и имунолошки систем)</p> <p><b>Практична настава:</b>  <b>Анатомија (10 часа)</b>  Опсервација на коски, зглобови и мускули на горен, долен екстремитет, глава и труп  Топографска анатомија на граден кош, стомак и карлица</p> <p><b>Хистологија (5 часа)</b>  Опсервација на хистолошки препарати на ткива и органи со користење на слајдови и/или микроскоп</p>

<b>Организација</b>	Теоретска настава: 50 часа																								
	Практична настава: 15 часа																								
<b>Методи на учење</b>	Интерактивни предавања, вежби																								
<b>Предвидени учебни резултати</b>	<p><b>Знаење и разбирање:</b> Студентот ќе се стекне со знаење за позицијата на органите и нивната врска со други органи, основната градба на органите и ткивата, како и со основната терминологија.</p> <p><b>Клучни вештини:</b> Студентот ќе биде оспособен за апликација на знаењето од анатомија, хистологија и ембриологија во совладувањето на другите медицински предмети.</p>																								
<b>Специфични препораки за настава</b>	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности</p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1" data-bbox="520 824 1315 1093"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови Анатомија</th> <th>Бодови Хистологија</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Теоретска настава</td> <td>0.5-1.0</td> <td>0.5-1.0</td> </tr> <tr> <td>• Практична настава</td> <td>2.5-4.0</td> <td>1.5-2.0</td> </tr> <tr> <td>• Семинарска работа</td> <td>1-2</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>• Континуирана проверка</td> <td>18-30</td> <td>12-20</td> </tr> <tr> <td>• Завршен испит</td> <td>24-40</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Вкупно</td> <td>46-77</td> <td>14-23</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно:</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>60-100</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Условувачки критериуми за проверка на знаење:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За да добие потпис студентот треба да освои минимум бодови од теоретска и практична настава и да изработи семинарска работа</li> <li>2. За да пристапи кон завршен испит студентот треба да освои минимум бодови од континуираната проверка.</li> <li>3. Ако студентот не освоил минимум бодови на континуираната проверка, пристапува кон комплетен завршен испит*.</li> </ol>	Вид на активност	Бодови Анатомија	Бодови Хистологија	• Теоретска настава	0.5-1.0	0.5-1.0	• Практична настава	2.5-4.0	1.5-2.0	• Семинарска работа	1-2	.	• Континуирана проверка	18-30	12-20	• Завршен испит	24-40	.	Вкупно	46-77	14-23	<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>	
Вид на активност	Бодови Анатомија	Бодови Хистологија																							
• Теоретска настава	0.5-1.0	0.5-1.0																							
• Практична настава	2.5-4.0	1.5-2.0																							
• Семинарска работа	1-2	.																							
• Континуирана проверка	18-30	12-20																							
• Завршен испит	24-40	.																							
Вкупно	46-77	14-23																							
<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>																								
<b>Проверка на знаења</b>	<p><b>Континуирана проверка на знаењата - 1 (писмено)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анатомија: локомоторен, респираторен и кардиоваскуларен систем <span style="float: right;">18 - 30 бода</span></li> <li>2. Хистологија: хистолошка градба на клетка, ткива и органи <span style="float: right;">12 - 20 бода</span></li> </ol> <p><b>Завршен испит: писмено</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анатомија: дигестивен, урогенитален, периферен, централен нервен систем, жлезди со внатрешно лачење и сетила <span style="float: right;">24 - 40 бода</span></li> </ol> <p><b>Комплетен завршен испит*:</b> претставува комбинација на тестот од неположена континуираната проверка и завршниот испит.</p> <p>* Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности.</p>																								

<b>Учебни помагала</b>	<b>Основни:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Анатомија на човекот с скрипта од Катедрата по анатомија</li><li>- Анатомски атлас</li><li>- Грацилија Кироска Хистологија – скрипта за студентите на ТСС, Скопје 2009</li></ul>
----------------------------	---